

HI - TECH

ZEN VISION

Zen Vision ви овозможува во лесен џебен плеер секаде со себе да ги носите своите фотографии, филмови и музика. Моделот има простор од 30GB, што е сосема доволно да се стават 30-40 филмови, 10.000 фотографии или ако сакате 15.000 песни. Освен тоа, овој плеер дозволува да се снимаат аудио фајлови, било од вградениот микрофон или од вграденото FM радио. Од видео-форматите Zen Vision поддржува AVI,



DivX 4 и 5, XviD, MPEG-1, MPEG-2, MPEG4-SP и WMV9. поддржува и MP3, WMA и Wav аудио формати. Со резолуција од 640x480 и со 262,144 бои, 9,4cm TFT екранот дава одлична и јасна слика. Целиот уред има димензии од 124.2x74.4x20.1мм и вкупна тежина од 239 грама. Покрај USB 2.0, Hi-Speed излезот има и тв-излез, кој може да го приклучите на LCD проектор. Синхронизацијата со Microsoft Outlook е идеална за примање мејлови.

PIONEER PDP-614MX



155-сантиметарскиот зачудувачки чист екран и вистински живи бои - Pioneer-овиот добитник на наградата за дисплеј технологија продолжува да се подобрува. Постојат многу избори на плазма дисплеи за професионална и презентативна претстава, но PDP-614MX е најдобар избор од три причини: тоа што се гледа, тоа што не се гледа и што има внатре. Тоа што се гледа се огромните 155 сантиметри дисплеј со чиста слика, која е исклучителна и бои кои се богати и природни. Тоа што не се гледа се артефакти и оштетени слики. Внатре е сместена напредна технологија, со која оваа висококвалитетна слика придонесува за продолжен живот на мониторот и голем опсег на корисни функции за истакнувачка контрола и доверба.



НОВ УЛТРАТЕНОК ФОТОАПАРАТ SONY

На почетокот на ноември беше промовиран најновиот модел на Sony, ултратенки фотоапарати од Т-класата. Во своето ултратенко тело Т9 содржи чип со шест мегапиксели, што е повеќе за еден мегапиксел од претходникот - Т7. Покрај тоа, предност му е макроопцијата, која се доближува до само еден сантиметар од објектот на фотографирање. Тоа што се фотографира ќе може да се гледа на големиот LCD екран од 2.5 инчи. Сите контроли на апаратот се префрлени од десната страна, така што сега се на дофат и многу полесно можат да се користат. Во недостиг на поопширни информации, останува само уште да кажеме дека Т9 се продава во црна и во сива боја.

Подготвил:
Александар КЕЛТАНОСКИ



DIGITAL FOTO & LIMOUSINE SERVICE JASMINA

tel.rab ++ 389-02-3062-018
tel.fax ++ 389-02-3063-425
SKOPJE, MAKEDONIA

СЛИКАЊЕ И СНИМАЊЕ НА ВАШИТЕ
СВАДБИ И СВЕЧЕНОСТИ СО ДИГИТАЛНА ФОТО ОПРЕМА



WWW.FOTOJASMINA.COM.MK
e-mail: fotodigital.jasmina@yahoo.com